

**КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА  
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА (ТФБ) ВО АКАДЕМСКАТА 2013/14 година**

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола ТФБ/Студиски програми	број на студенти	Износ на школарина (во евра)	Износ на школарина (во евра) за странски студенти
<b>ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА</b>	<b>53</b>	<b>4 500</b>	<b>6 000</b>
МАШИНСТВО	13	4 500	6 000
СООБРАЌАЈНО – ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО	16	4 500	6 000
ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН	3	4 500	6 000
ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ	11	4 500	6 000
ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА	10	4 500	6 000

**I УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ**

Право за запишување на докторски студии имаат:

1. Кандидати со завршени соодветни академски студии од втор циклус, односно постдипломски студии коишто се компатибилни со профилот на докторските студии и со остварени минимум 300 европски кредити.
2. Кандидати кои не завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно коишто се од сродна научна област и коишто ги исполнуваат дополнителните услови за запишување на докторски студии, утврдени од ТФБ којшто ги организира докторските студии на соодветната студиска програма.
3. Кандидати кои дипломирале според студиски програми за постдипломски студии со коишто се стекнале со звање Магистер, до влегувањето во сила на Законот за високото образование и на коишто може да им се признаат до 60 кредити од докторските студии, во зависност од нивото на компатибилност на завршената со студиската програма на докторските студии на којашто се запишуваат, за што одлука носи ТФБ.
4. Странски државјани, според условите утврдени со Законот за високото образование

## **II Спроведување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии**

Кандидатите се пријавуваат на објавениот Конкурс со пополнување образец што е подготвен од страна на ТФБ.

Образецот и документацијата предвидена со Конкурсот, кандидатите ја доставуваат до ТФБ. Странските студенти ја доставуваат до Ректоратот на Универзитетот.

ТФБ утврдува кои студиски програми се соодветни или сродни (објавено во дополнителните услови на конкурсот на веб стр. на ТФБ) и дали кандидатите ги исполнуваат другите услови предвидени со студиските програми за организирање трет циклус студии на ТФБ.

ТФБ го спроведува пријавувањето, рангирањето и запишувањето на кандидатите.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите на Конкурсот и завршиле соодветни академски студии од втор циклус, се запишуваат на соодветните докторски студии за што одлучува Советот за докторски студии на ТФБ.

Кандидатите од сродна научна област се запишуваат откако ќе ги исполнат дополнителните услови утврдени со Конкурсот и по позитивно оценетото интервју спроведено од страна на комисија определена од Советот за докторските студии на ТФБ.

Одлука за запишување на студентите на докторските студии донесува Советот за докторски студии на ТФБ, кој ја објавува листата на примените кандидати на огласната табла на ТФБ и на интернет страницата на ТФБ.

Кандидатот кој смета дека постапката не е правилно спроведена, има право на приговор до Деканската управа на ТФБ во рок од 24 часа од денот на објавувањето на листата. Одлука по приговорот треба да се донесе најдоцна во рок 72 часа од поднесувањето на приговорот. Таа одлука е конечна.

Со запишувањето на докторски студии студентот се стекнува со статус студент на докторски студии. Докторските студии траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат 180 европски кредити, односно 60 кредити во текот на една академска година.

Студентите кои се запишани на докторски студии студираат во согласност со условите, критериумите и правилата содржани во Правилникот за условите,

критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Износот на школарината е изразен во евра, а се пресметува и се плаќа во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на плаќањето. Школарината се плаќа на 6 еднакви рати на почетокот на секој семестар.

Сите други наставно-научни, правно-административни и финансиски аспекти поврзани со реализацијата на студиските програми од трет циклус се регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

### **III Рокови за пријавување и запишување на кандидатите**

<b>Рокови за пријавување</b>		<b>Рокови за запишување</b>
Прв уписан рок	15 август – 6 септември	12 – 13 септември
Втор уписан рок	23 септември – 4 октомври	14 – 15 октомври
Трет уписан рок	21 – 31 октомври	7 – 8 ноември

### **IV Документи за пријавување**

При пријавувањето кандидатите поднесуваат:

- Образец за пријавување со назначување на студиската програма за којашто се конкурира подготвен од страна на единицата/те кадешто се организира програмата
- Писмо за мотивација со назначување на областа на истражување
- Кратка биографија
- Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно постдипломски студии
- Уверение за државјанство
- Извод од матичната книга на родените
- Други документи по барање на единицата

### **V Документи за запишување**

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

- Индекс и пријавни листови
- 2 фотографии (3,5x4,5 на бела позадина)
- Потврда за уплатена школарина за првиот семестар